



Акциски ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

SPACE STAR



Важечки од: 01.11.2020

Модел	Опрема	Моќност (kW)	Цена на возило ЕУР	АКЦИСКА ЦЕНА	Цена во МКД
Space star 1.2	INTRO	50/68	9.990 ЕУР	9.180 ЕУР	567.324,00 ден
Space star 1.2	ACTIVE	50/68	11.480 ЕУР	10.480 ЕУР	647.664,00 ден
Space star 1.2 CVT	COOL	50/68	12.980 ЕУР	11.980 ЕУР	740.364,00 ден

*Доплата за металик боја 300 евра (18.540 денари)

Мак Аутостар

Генерален дистрибутер за Mitsubishi, во Република Македонија
Тел: +389 2 258 00 00 Фах: +389 2 258 04 01

www.mitsubishimotors.mk

ОПРЕМНОСТ: INTRO МОТОР

ПЕРФОРМАНСИ

165/65R14 пневматичи, со челични фелни со раткапни
Сет за репарирање на пневматик

БЕЗБЕДНОСТ

Контрола на Активна Стабилност (ASC) со Контрола на пролизгување (TCL)
Систем за сопирање против блокирање (ABS) со Електронска Дистрибуција на силите за сопирање (EBD)
Систем за помош при сопирање (BAS)
Систем за помош при тргнување на нагорнина (HSA)
Систем за сигнализација при ненадејно сопирање (ESS)
Возачко SRS предно воздушно перниче
Совозачко SRS предно воздушно перниче со брава за исклучување
Возачки и совозачки странични и завесни перничииа
Предно безбедносни појаси со предзатегнувачи x 2
Задни безбедносни појаси x 3
ISO-FIX приклучоци за детско седиште x 2
Брави за заштита за деца на задните врати
TPMS (Систем за мониторинг на притисокот во пневматичите)
Имобилизатор

СВЕТЛА И ВИДЛИВОСТ

Халоген главни светла со вградени трепкачки светла за правец и позициски светла
Дневни светла на браник
Задни комбинирани светла
Задно светло за магла (Возачка страна)
Светло за регистерска табличка на заден браник
Високо поставено стоп светло на 5-та врата

ВИДЛИВОСТ

Бришачи и мијачи за преден и заден ветробран
Грејачи на заден ветробран

НАДВОРЕШНОСТ

Преден браник во боја на каросерија
Електрично подесиви надворешни ретровизори
Надворешни ретровизори во боја на каросеријата
Надворешни рачки од врати во боја на каросеријата
В-столб црн [Освен за Black mica]
Заден браник во боја на каросерија
Рачка од петта врата во боја на каросерија
Заден спојлер со стоп светло

СЕДИШТЕ

Мануелно лизгање, наслонување (Возач)
Мануелно лизгање, наслонување (Совозач)
Висински подесив потпирач за глава (Возачки, совозачки и задни x3)
60:40 деллива и преклоплива задна клупа

КАБИНА

Серво управување
Забравување на управувач
Висинско подесив управувач
Патен компјутер

КОРИСНОСТ

Мануелен клима уред
Полен филтер
Изводи за греење позади

АУДИО

Радио FM, CD, MP3, УСБ, AUX, 4 звучници
Кровна антена

КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТ

Мануелно висинско регулирање на главни светла
Предни прозори со електронско отворање
Централно заклучување на вратите со далечинска команда
Висински подесиви појаси (возачки и совозачки)
Сензор за светла
Сензор за дожд со автоматски бришач
Покривка над багажен простор

ОПРЕМЕНОСТ: ACTIVE (опрема заменска или додатна на INTRO)

AUTO STOP&GO – систем за штедење на гориво со авто палење и гаснење на моторот
Затемнети задни стакла
Управувачот и рачката од менувачот обложени во кожа
LED задни светла
Алуминиумски фелни 165/65R14 tyres and 14x4 1/2J light alloy wheels
Греење на странични ретровизори
Хромирани внатрешни рачки на вратите
Облоги од текстил на внатрешната страна на вратите
Висинско подесување на возачко седиште
Темпомат со контроли на управувачот
BLUETOOTH поврзување со телефон со команди на управувачот
SDA мултимедиа со поврзување со паметен телефон со можност за користење на навигација преку iPhone Car play

ОПРЕМЕНОСТ: COOL CVT (опрема заменска или додатна на ACTIVE)

Автоматски CVT менувач (INVECS III CVT)
Нема затемнети задни стакла

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Мотор		
Тип	1.2 DOHC MIVEC AS&G	
Зафатнина	1193	
Максимална силина	50(68)/6000 rpm	
Максимален вртежен момент	102/4000 rpm	
Димензии и тежини		
Вкупна должина	3845	
Вкупна ширина	1665	
Вкупна висина	1505	
Меѓусокино растојание	2450	
Предна и задна трага	1430/1415	
Растојание од пат	150	
Тежина на празно возило	865-867 kg M/T	910 kg CVT
Капацитет на патници	5	
Багажен простор	235	
Перформанси		
	5 M/T	CVT
Максимална брзина		
Забрзување 0-100		
CO2 емисија (комбинирана) NEDC		
	Градска л/100км	
	Отворено л/100км	

Горивна потрошувачка (NEDC)	Комбинирана		
Горивна потрошувачка (WLTP)	Ниска		
	Средна		
	Висока		
	Екстра висока		
	Комбинирана		
Резервоар			
Капацитет		35 л	
Менувач			
		5MT	CVT



Гаранција

5 години или 100.000 км на мотор.
12 години антикорозивна гаранција.
24/7 бесплатна поддршка на пат во земји.

Македонија и повеќето Европски

Забелешка: Сите цени наведени во овој ценоник се изразени во евра и денари со вклучени давачки и Мак Аугостар го задржува правото истите да ги промени во целост или само делумно без предходно известување. Стандардната како и дополнителната опрема наведени во овој ценоник се исто така предмет на можни промени без предходно известување. Фотографијата од предната страна на ценоникот не мора во сите детали да одговара на базниот модел за кој важи ценоникот.